

**СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И  
РЕХАБИЛИТАЦИЈА  
НАУКА И / ИЛИ ПРАКСА**

*Оливера РАШИЌ*

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“  
Филозофски Факултет  
Институт за дефектологија

Примено: 13.12.2010  
Прифатено: 09.01.2011  
UDK: 376-056.26/.36(491.1)(063)

„Специјална едукација и рехабилитација – наука и/или пракса“ беше насловот на првата меѓународна конференција одржана во Сомбор, Република Србија, во периодот од 22 до 24 октомври 2010 година. Конференцијата беше во организација на Друштвото на дефектолози на Војводина, Одделението за соматопедија при Факултетот за специјална едукација и рехабилитација при Универзитетот во Белград, УГ Ресурсен центар за специјална едукација од Белград и Друштвото на дефектолози на Сомбор.

Конференцијата беше посетена од околу 100 гости од различни земји: Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Чешка, Македонија и др., со над 60 пријавени трудови. Трудовите и нивните презентации беа организирани во 6 тематски рамки: социјална вклученост на лицата со инвалидност, Популаризација и промоција на унапредувањето на функционалниот статус на дефектолозите, Рана интервенција во специјалната едукација и рехабилитација, Индивидуален третман при развојни пречки и тешкотии, Сервисни центри – ресурсни промени, Образование и интеграција на деца и младинци со пречки во развојот и возрасни лица со инвалидност и 14 постер презентации за: надворешно вреднување и развој на инклузивни училишта, манипулативна вештина и влијание на соматопедски третман

---

Адреса за кореспонденција:  
Оливера РАШИЌ  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“  
Филозофски Факултет  
Институт за дефектологија  
„Крсте Мисирков“ бб, 1000 Скопје, Р. Македонија  
oliverarasic@yahoo.com

**SPECIAL EDUCATION AND  
REHABILITATION  
SCIENCE AND / OR PRACTICE**

*Olivera RASHIKJ*

University “St. Cyril and Methodius”  
Faculty of Philosophy  
Institute of Special Education and Rehabilitation

Received: 13.12.2010  
Accepted: 09.01.2011

“Special education and rehabilitation – science and / or practice” was the topic of the first international conference held in Sombor, the Republic of Serbia, in the period between the 22<sup>nd</sup> and 24<sup>th</sup> of October 2010. The conference was organized by the Association of special educators and rehabilitators of Vojvodina, the Department for motor impairments (somatopedy), the Faculty of special education and rehabilitation at the University of Belgrade, the UG Resource centre for special education and rehabilitation at the University of Belgrade and the Association of special educators and rehabilitators in Sombor.

The conference was visited by nearly 100 guests from different countries: Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Czech Republic, Macedonia and several others. Presented were more than 60 published articles. The articles and presentations were organized in 6 thematic frames: Social inclusion of persons with disabilities; Popularization and promotion for improvement of the functional status of special educators and rehabilitators; Early intervention in special education and rehabilitation; Individualized treatment for developmental difficulties and disabilities; Service centres – resource changes; Education and integration of children and youngsters with developmental disabilities and elders with disabilities. In addition, 14 poster presentations were introduced:

---

Corresponding Address:  
Olivera Rashikj  
University “St. Cyril and Methodius”  
Faculty of Philosophy  
Institute of Special Education and Rehabilitation  
“Krste Misirkov” bb, 1000 Skopje, Republic of Macedonia  
oliverarasic@yahoo.com

кај деца со породилна траума на plexus brachialis, влијание на соматопедскиот третман на развојот на координацијата како базична моторичка способност кај децата со оштетен вид, образование на осудени во казнени услови, подигнување на капацитетите во работата во училиштата за образование на деца со пречки во развојот, ставови на студентите од Факултетот за специјална едукација кон лицата со инвалидност, нови академски профили во специјалната едукација и рехабилитација, етички ставови за коклеарната имплантација, специјална едукација и рехабилитација во Војводина, значење на спорот и рекреацијата во социјалната интеграција на домските корисници, социјално надградување на бихејвиоралните системи на младите без родителска грижа, генетски аспекти на хендикепот, алтернативни тераписки постапки во рехабилитација на лицата со аутизам, креирање на програма на физички активности за постари лица.

external evaluation and development of inclusive schools; manipulative skills and influence of somatopedic treatment in children with birth trauma of plexus brachialis; the influence of the somatopedic treatment over the development of coordination as basic motor skills in children with visual impairment; education of convicts in punishing facilities; capacity building in schools for children with disabilities; special education students attitudes toward people with disabilities; new academic profiles in special rehabilitation and education; ethical issues in cochlear implantation; special education and rehabilitation in Vojvodina; the importance of sport and recreation in social integration house users; social behavioral system upgrades for youngsters without parental care; genetic aspects of the handicapped; alternative treatments in rehabilitation of autistic persons and physical activity program design for elders.